

5. Родова рамноправност, еднакви можности и недискриминација

- Промена на изборниот модел: Македонија - една изборна единица, отворени листи, 50% жени и мажи на нив;
- Измена на Изборниот законик со квоти за градоначалнички;
- Економско јакнење на жените и баланс меѓу професионалниот и приватниот живот;
- Ефикасна борба против мобинг и сите видови вознемирување на работно место;
- Ратификација на Истанбулската конвенција за борба против насилство врз жените и домашното насилство;
- Доследно спроведување на Конвенцијата за правата на лица со посебни потреби и донесување Закон за правата и достоинството на овие лица;
- Измена на Законот за недискриминација и доследно почитување на човековите права, еднаквите можности и толеранција на различностите;
- Програми и мерки за социјално интегрирање на лицата со посебни потреби, лицата од трето доба и маргинализираните групи;
- Фер пристап за вработување на младите според способности и квалитет.

ДОМ е членка на Европската Зелена Партија што негува европски вредности, демократски принципи, прогресивни идеи и се бори за заштита на планетата Земја од климатските промени и влијанието на човекот. ДОМ заедно со балканските зелени партии соработува за нашите земји да станат пристојни места за живот - места по мерка на човекот!

ЗЕЛЕНОТО ОБЕДИНУВА !




заокружи 4

ИМАМЕ ПРАВО НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА!

Паралелно со процесите на демократизација во Македонија мора да се создадат и услови за хумано живеење во здрава животна средина, во функционална и демократска држава со ефикасен здравствен систем и социјална заштита, квалитетно образование, наука и култура. За овие теми ДОМ нуди детални анализи и решенија во својата Зелена програма 2016-2020 (www.dom.org.mk). А како зелена партија, инсистираме на овие:

5 ЗЕЛЕНИ ПРИОРИТЕТИ

1. Пакет закони и мерки во урбанизмот за квалитетен живот
2. Заштита на животната средина
3. Зелена економија и зелени работни места
4. Децентрализација и рамномерен регионален развој
5. Родова рамноправност, еднакви можности и недискриминација



1. Пакет закони и мерки во урбанизмот за квалитетен живот:

- Закон за урбано зеленило (подготвен од ДОМ);
- Закон за градски архитект (подготвен од ДОМ);
- Закон за просторно и урбанистичко планирање;
- Закон за градење;
- Стопирање и ревизија на штетни ДУП-ови и ГУП-ови;
- СТОП за урбаната мафија и СТАРТ на зелените градови!

2. Заштита на животната средина (почва, води, воздух, биодиверзитет)

ЗЕЛЕН АЛАРМ

- Стопирање на еколошки спорни и проблематични инфраструктурни проекти;
- Формирање Фонд за животна средина и енергетска ефикасност;
- Закон за квалитет на почви и решавање на старите индустриски загадувања;
- Ревизија на Националната стратегија за енергетика, усогласена со Националниот план за заштита на климата;
- Проекти за водоснабдување, наводнување и отпадни води, со еколошка заштита на реките и езерата (нови колектори во Охрид и Дојран);
- Мерки за заштита и контрола на загадувањето на воздухот и на животната средина од индустрија, сообраќај, градежништво, греење, уништување на зеленилото;
- Зелен транспорт (јавен превоз, електрични возила, велосипеди);
- СТОП за шумската мафија и уништување на шумите!
- Стратегија за заштита на биолошката разновидност;
- Унапредување на Законот за благосостојба на животните;
- Контрола на производство и увоз на ГМО храна.

3. Зелена економија и зелени работни места

ИДНИНАТА Е ДОМА



- **Сончева револуција** - масовно користење на сончева енергија - на секој дом, јавен и приватен објект панели за топла вода и фотоволтаици за производство на енергија;
- Масовно изолирање на приватни и јавни објекти за заштеда на енергија и пониски сметки за струја;
- Посилна поддршка на еко-туризмот;
- Посилна поддршка на руралниот развој, на еко-земјоделието и на здравата храна;
- Носење Закон за донирање на вишокот храна;
- **НУЛА отпад** - современо управување со отпад, изградба на регионални депонии, селекција, рециклирање и преработка на отпадот.

4. Децентрализација и рамномерен регионален развој

- Економско јакнење на општините преку децентрализација на буџетските средства;
- Децентрализација на министерствата преку јакнење на подрачните единици, заради подобри сервисни услуги за граѓаните и **дескопјанизација**.